


Јас сум долгогодишен активист на македонската заедница. Како градоначалник влегов со шестгодишно советничко искуство, а 15 години бев претседател на МКУД "Јане Сандански", каде успешно продефилираа повеќе од 3.000 играорци. Навистина, преку песната и орото ги негуваме македонските традиции и обичаи на цела Македонија. Сум бил на сите витални места каде биле моите сонародници. И понатаму, од позицијата градоначалник, ќе се залагам за зачувување на македонскиот идентитет, јазик, традиции, обичаи и на нашата религија.

Разговорот го водеше:
Жаклина МИТЕВСКА



☀️ Господине Атанасовски, на локалните избори во Викторија ја добивте довербата на електоратот и ја освоивте градоначалничката функција во Општина Бримбанк. Вашите биографски податоци говорат дека работата во Општината не е нешто ново за Вас, бидејќи досега три пати сте биле избран како советник во истоимената Општина. Сепак, градоначалничката функција е нешто повисоко и веројатно заслуга за Вашиот досегашен ангажман. Што досега направивте од позиција на советник во однос на Македонците во таа Општина, и на што во иднина ќе го насочите Вашето внимание, исто така, во однос на македонското прашање во истоимената Општина?

АТАНАСОВСКИ: Точно е дека како градоначалник влегов со шестгодишно советничко искуство. Во однос на македонската заедница секогаш се залагам за решавањето на "македонското прашање" на локално и на повисоко ниво. Минатата година го понесов речиси целиот товар да му се вратат игриштето и просториите на македонскиот фудбалски клуб "Sidenham Macedonia", кој заради политички причини им беше даден на лицитација на другите етнички заедници. Јас и моите соработници поведовме жестока кампања и успеавме со гласање да го вратиме изгубеното игриште, кое е место за


спортска рекреација на 350 до 400 јуниори од македонско потекло и 2 сениорски екипи. Исто така, насекаде учествував и помагав да се негуваат македонскиот фолклор и култура.

Како градоначалник на втората по големина Општина во Мелбурн и Викторија мојата должност не е да работам само за македонската заедница. Австралија е мултикултурна земја. Во Општината имаме 96 етнички групи, односно 186.000 жители. Од нив 25.000 до 30.000 се етнички Македонци. Јас и понатаму, од позицијата градоначалник, ќе се залагам за зачувување на македонскиот идентитет, јазик, традиции, обичаи и на нашата религија. Исто така, планираме да се збратимиме со некоја општина од Македонија, особено посакувам тоа да е мојата Битола.

ТРАДИЦИИ

☀️ Каква е интеграцијата на Македонците од Вашата Општина, кои според проценките ги има околу 30.000, во општествено-политичкиот систем на Викторија? Кои се најчестите проблеми за кои од Вас бараат соодветна помош? Колку Ви се чести контактите со тамошните Македонци?

АТАНАСОВСКИ: Македонците се одлично интегрирани во нашата Општина, во сите сегменти на општествено-по-



литичкиот систем на Викторија. Нè има во образовниот, правниот, книговодствениот, социјалниот систем и во многу други полиња. Контактите со Македонците се речиси секојдневни. Овде е таков системот на работа. Ние сме служ-

ПОСАКУВАМ ЗБРАТИМУВАЊЕ СО МОЈАТА РОДНА БИТОЛА



АТАНАСОВСКИ: Секако дека последните години Македонците сè повеќе се инфилтрираат во политичките структури на Австралија. Сметаме дека само така може да се добие битката за името и зајакнување на економските и на политичките врски на Република Македонија со Австралија.

☀ Потекнувате од битолското село Гнеотино, Република Македонија. Вашиот татко Ве опиша како многу снаодлив и образован човек, а Вашите соселани се горди на Вашиот успех и од Вас очекуваат помош. Колку често доаѓате во родниот крај?

АТАНАСОВСКИ: Да, роден сум во Гнеотино и уште како мало дете бев многу снаодлив и секогаш се интересирав да научам нешто повеќе, што би ми користело во животот. Инаку, јас бев претседател на младинската организација во нашето село и уште од мали нозе се интересирав за ова што денес го постигнав.

беници и често излегуваме на терен за да се сретнеме на лице место со жителите и да ги слушнеме нивните барања или жалби. Македонската заедница има потреба од изградба на старечки дом, детски градинки и организиран живот. Инаку, во нашата Општина е и најголемиот центар за изучување на јазици, а тоа е Викториското училиште за Викторија од Килор Даунс колеџот.

☀ На кој начин ја негувате македонската кауза, не само во Вашата Општина, туку и пошироко на австралискиот континент. Веројатно сте и долгогодишен активист на тамошната македонска заедница...

АТАНАСОВСКИ: Јас сум долгогодишен активист на македонската заедница, а 15 години бев претседател и на МКУД "Јане Сандански", каде успешно продефилираа повеќе од 3.000 играорци. Два пати бевме гости во Македонија за "Илинденските денови". Настапуваме на сите меѓуетнички натпревари во Австралија. Сум учествувал и во организираната одбрана на македонската заедница, како и на македонскиот ја-

зик, кога беа преименувани. Со еден збор, сум бил на сите витални места каде биле моите сонародници. Навистина, преку песната и орото ги негуваме македонските традиции и обичаи на цела Македонија. Исто така, сакам да истакнам дека сме горди што ниту една друга етничка група во Австралија не може да се пофали, како нас, со нашите народни носии. Носиите го одбележуваат буквално местото од кој град или регион на Македонија се песните или играорците. Интересно е да спомнам дека два пати наш гостин во Австралија беше Битолскиот народен театар и многубројни естрадни уметници и хумористи.

ИНТЕГРАЦИЈА

☀ Иако сте прв градоначалник Македонец во Викторија, вие сте втор претставник на македонската заедница во Австралија. Претходно, за градоначалник на Општина Рокдаил во Нов Јужен Велс беше избран г. Бил Серафимовски. Веројатно, полека но сигурно се интензивира повисоката политичка интеграција на Македонците во тамошниот систем...



Спонтани и нормални се реакцијата и радоста на моите соселани. Сметам дека имаат право да ја споделат мојата радост меѓу себе. Како градоначалник ќе се трудам во рамките на законите да помогнам колку што можам, а тоа најмногу би се направило ако се збратимат Општина Битола и Општина Бримбанк, и двете почнуваат со буквата "Б". Последен пат во Македонија бев во 2006 година и имав можност да разговарам со градоначалникот на Битола, г. Владимир Талевски.